

**РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА-ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА
СЕСИЈА 2021 ГОДИНА**

**Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности
Од 18.01.2021 до 6.02.2021**

**2, 3 и 4.02.2021 во 10:00 часот
проф. д-р Венко Андоновски**

Светска книжевност 1 (МК)
(Испитите се онлајн)

**22 и 23.01.2021 во 10:00 часот
проф. д-р Венко Андоновски**

Светска книжевност 2
(Испитите се онлајн)

**20.01.2021 во 9:00 часот
проф. д-р Венко Андоновски**

Романтизмот во хрватската книжевност, усно онлајн
Реализмот и модерната во хрватската книжевност, усно онлајн
Нова хрватска книжевност, усно онлајн

**3.02.2021 во 12:00 часот
проф. д-р Венко Андоновски**

Македонска култура и цивилизација 3 и 4
(Испитите се онлајн усно)

**21.01.2021 во 10:00 часот
проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска**

Македонска современа книжевност – реализам и модернизам/Современа
македонска книжевност 1
Книжевност за деца 1

(Термините за писмен испит во училница кај проф.д-р Весна Мојсова-Чепишевска со задолжително носење маска и ракавици)

**8.02.2021 во 10:00 часот
проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска**

Македонска современа книжевност – модернизам и постмодернизам/
Современа македонска книжевност 2
Книжевност за деца 2

(Термините за писмен испит во училница кај проф.д-р Весна Мојсова-Чепишевска со задолжително носење маска)

**25.01.2021 во 12:00 часот
проф. д-р Јасна Котеска**

Просветителство и романтизам во словенечката книжевност
Методика на наставата по книжевност 1(МК+МЈ)
(Испитите се онлајн)

**8.02.2021 во 12.00 часот
проф. д-р Јасна Котеска**

Реализмот и модерната во словенечката книжевност
Методика на наставата по книжевност 2 (МК+МЈ)
(Испитите се онлајн)

**3.02.2021 година во 10:00 часот
проф.д-р Кристина Николовска**

Теорија на книжевност 1

**3.02.2021 година во 10:00 часот
проф. д-р Кристина Николовска**

Теорија на книжевност 2

3.02.2021 година во 10:00 часот
проф. д-р Кристина Николовска

Реторика и стилистика
Реторика во односи со јавност
Херменевтика и семиологија
Семиологија во односи со јавност
(Испитите се онлајн)

25.01.2021 година во 11:00 часот
проф. д-р Ангелина Бановиќ-Марковска

Нова бугарска книжевност - МЈ
Јужнословенски книжевности од експресионизмот до посмодерната 1 МК
Вовед во имагологија (сликата на другиот)
Современи јужнословенски книжевности 1
Имагологија
(Испитите се онлајн)

(За попрецизни информации околу пропозициите за онлајн полагањето на испитите во веќе утврдените термини, студентите можат да ме побараат претходно на мојот мејл ana-ban@t.mk)

1.02.2021 во 11:00 часот
проф. д-р Ангелина Бановиќ-Марковска

Јужнословенски книжевности од 15 до 18 век
Јужнословенски книжевности од експресионизмот до посмодерната 2 МК
Од хуманизам до барок во јужнословенските книжевности МК
Современи јужнословенски книжевности 2
Хибридни идентитети
Аспекти на другоста
(Испитите се онлајн)

(За попрецизни информации околу пропозициите за онлајн полагањето на испитите во веќе утврдените термини, студентите можат да ме побараат претходно на мојот мејл ana-ban@t.mk)

20 и 21.01.2021 во 10:00 часот
вонр. проф. д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

Книжевна генеологија – македонска книжевност 19 век 2
Нова македонска книжевност 2
(Испитите се онлајн)

27, 28 и 29.01.2021 во 10:00 часот
вонр. проф. д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

Книжевна генеологија – македонска книжевност 19 век 1
Нова македонска книжевност 1
(Испитите се онлајн)

2, 3 и 4.02.2021 во 10 часот
Светска книжевност 1 (МЈ)

вонр. проф. д-р Трајче Стамески

Просветителство и романтизам во српската книжевности
Просветителство и романтизам во бугарската книжевност
(Испитите се онлајн)

вонр. проф. д-р Трајче Стамески

Реализмот и модерната во српската книжевност
Реализмот во бугарската книжевност МК
Нова српска книжевност
(Испитите се онлајн)

(Сите студенти што ќе го полагаат испитот претходно да се најават на следната меил адреса: tstameski@gmail.com)

проф. д-р Нина Анастасова Шкрињариќ

Народна македонска поезија
Народна книжевност 1 (МЈ)
Словенска митологија
Митопоетика

проф. д-р Нина Анастасова Шкрињариќ

Народна македонска проза

Народна книжевност 2 (МЈ)

Психоаналитички концепти во фолклорот